

НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

1. Намена на овој документ

Намената на ова упатство е да ги објасни различните процеси кои се имплементирани во Порталот за трговци во модулот за акцизи. Упатството ги опишува активностите на системот и одлуките кои се базираат на различни настани и соработка со останатите подсистеми или улоги на подносителот и надлежниот орган. СОЦДАД Порталот за трговци е наменет за поднесување, управување и следење на декларациите во Системот за контрола и следење на движењето на акцизните добра со примена на електронски административен документ е-АД.


2. Пристап во Порталот за трговци – апликација за акцизи

Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со најавување на прозорецот за најава (слика 1). Се појавува едноставен екран со логото на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ.

2.1. Прозорец за најава

Најавата во Порталот за трговци – апликација за акцизи започнува со внесување на:


- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример име.презиме на корисникот)
- ЛОЗИНКА (пример барем 12 карактери –букви, броеви и симболи)
- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ ако внесените податоци се точни или се притиска копчето ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува корисничко име и лозинка.



Слика 1


2.2. Поднесување на е-АД

После успешната најава, системот го прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ (слика 2)




Слика 2

Со бирање на табот: Поднесување на декларации од трговци (TDP), системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: дејства, транзит, увоз, извоз, акцизи и помош (слика 3).



Слика 3

Со бирање на табот акцизи се појавуваат различни акции во зависност од потребата за која се пристапува како што е прикажано на слика 4:



Слика 4

Подменито за е-АД овозможува: поднесување на е-АД, откажување на е-АД, промена на одредиште, разделување на е-АД, обезбедување на објаснување за вишоци и кусоци, обезбедување на објаснување за задоцнета испорака, известување или одбивање на е-АД и потврдување на приемот на е-АД во СОЦДАД.


2.3. Пополнување на е-АД на поаѓање

На трговецот му се овозможени следниве акции кога настапува во улога на испраќач на акцизни добра:

- Поднесување на нацрт е-АД
- Откажување на е-АД
- Промена на одредиште во е-АД
- Поднесување на објаснување за доцнење на испорака на одредиште
- Поднесување на објаснување за вишок и кусок,
- Поднесување на објаснување за задоцнето ажурирање на полето за одредиште (поле кое е овозможено но нема да се применува)
- Пребарување на декларација

- Преглед на е-АД

Функционалноста „поднесување на нацрт е-АД“ ги опишува активностите кои ги изведува корисникот/испраќач кога поднесува нова декларација. Таа се состои од следните групи податоци како што е прикажано на слика 5:



Слика 5

Општи информации

Некои од полињата во општите податоци се отворени и во нив се внесуваат соодветни податоци (број на фактура, датум на фактура, датум и време на испраќање, број на увозна декларација – ако потеклото е од увоз, референтен број за одложено поднесување – ако се користи резервна постапка), додека другите полиња се пополнуваат со селектирање на податок од однапред дефинирани опаѓачки листи (слика 6 и 7).

Поднесена нацрт верзија на е-АД

traders-test.customs.gov.mk/trader-dp-ui/protected/emcsDispatchDeclaration.htm?execution=e2s1

Јазик

Одјава

Действа Транзит Увоз Извоз Акцизи Help

EMCS Електронски административен документ

» Поднесена нацрт верзија на е-АД (Декларација за испраќање) Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Општи информации

ЛРБ 1575538393195

Број на фактура

Датум на фактура

Шифра на вид на потекло Ве молиме изберете

Датум и време на испраќање

Шифра на вид на одредиште Ве молиме изберете

Време на патување Ве молиме изберете

Аранжман на транспорт Ве молиме изберете

Вид на поднесување на порака Ве молиме изберете

Ознака за одложено поднесување

Референтен број на одложено поднесување

Декларација за увоз

Број на декларација за увоз

Испраќање

Испраќач

(Испраќање) Увозна испостава

Слика 6

Поднесена нацрт верзија на е-АД

traders-test.customs.gov.mk/trader-dp-ui/protected/emcsDispatchDeclaration.htm?execution=e2s1

Јазик

Одјава

Действа Транзит Увоз Извоз Акцизи Help

EMCS Електронски административен документ

» Поднесена нацрт верзија на е-АД (Декларација за испраќање) Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Општи информации

ЛРБ 1575538393195

Број на фактура

Датум на фактура

Шифра на вид на потекло Ве молиме изберете

Датум и време на испраќање

Шифра на вид на одредиште Ве молиме изберете

Време на патување Ве молиме изберете

Аранжман на транспорт Ве молиме изберете

Вид на поднесување на порака Ве молиме изберете

Ознака за одложено поднесување (1) стандардно поднесување (2) поднесување за извоз/локално царинство (3) поедноставено поднесување

Референтен број на одложено поднесување

Декларација за увоз

Број на декларација за увоз

Испраќање

Испраќач

Избери Овластен испраќач Ве молиме изберете

Број трговец за акцизи

Назив

Улица

(Испраќање) Увозна испостава

Референтен број

(Надлежен орган) Испостава на испраќање

Слика 7

Испраќање

За делот на испраќање се применуваат истите правила и корисникот ги пополнува само потребните податоци (слика 8)

Слика 8

- полето за испраќач се пополнува автоматски со пополнување на полето за потекло во општите податоци,
- во полето за место на испраќање се бира од паѓачката листа акцизниот склад од кој се испраќаат акцизните добра,
- доколку потеклото на акцизните добра е увоз, од паѓачката листа се бира царинската испостава на увозно царинење
- во полето сертификат се внесуваат податоци за приложените документи доколку ги има. Во полето за индикатор за јазик се внесува МК со латиничен фонт.

Испорака

За делот на испорака се применуваат истите правила и корисникот ги пополнува само потребните податоци (слика 9).

Примач

- Полето идентификациски број на трговец се пополнува со пребарување од базата на иматели на дозволи и одобренија со внесување на параметри за пребарување (слика 10).
- Полето место за испорака – царинска испостава се пополнува само во случај на извоз,

Поле то место за испорака - трговец се пополнува со пребарување во базата на акцизни складови, при што системот ги прикажува само складовите на конкретниот примач.

Слика 9

Слика 10

Транспорт

Доколку во општите податоци во поле то аранжман на транспортот се одбере „испраќач“, тогаш полињата за „трговец на аранжман на транспортот“ и „прв транспортер трговец“ не се пополнуваат.

Во полињата „вид на транспорт“ и „шифра на транспортна единица“ се бира податок од паѓачката листа.

Полињата за „детали на транспортот“ се пополнуваат согласно расположивите податоци (слика 11).

Трговец за аранжман на транспорт

ДДВ број

Назив

Улица

Број

Град

Поштенски код

Шифра на земја

Шифра на јазик

Прв транспортер трговец

ДДВ број

Назив

Улица

Број

Град

Поштенски код

Шифра на земја

Шифра на јазик

Детали за транспорт

Вид на транспорт

Дополнителни податоци

Индикатор за јазик

Шифра на транспортна единица

Идентитет на транспортни единици

Идентификација на трговска пломба

Дополнителни информации

Индикатор за јазик

Информација за пломба

Индикатор за јазик

Слика 11

Доколку стоката се превезува со повеќе транспортни средства, дејството може да биде повторено онолку пати колку што е потребно со избирање на копчето “+”.

Гаранција

Општите правила за пополнување се применуваат и за групата на податоци поврзани со гаранцијата.

Во полето „шифра на вид на гарант“ се внесува податок од паѓачката листа. Доколку од паѓачката листа се избери една од шифрите 1, 4 или 5, полето „гарант – трговец“ не се пополнува.

Полето „тип на гаранција“ се пополнува со одбирање на шифра од паѓачката листа.

Во полето „референтен број на гаранција“ се внесува бројот на одобрената гаранција за постапка ЕМCS, а по него се внесува шифрата за пристап кон гаранцијата која се добива со прифаќањето на гаранцијата. Полето „износ на гаранција“ не се пополнува. (слика 12)

Гаранција

Гаранција за движење

Шифра на вид на гарант

Гарант - трговец

Број трговец за акцизи

Назив

Улица

Број

Град

Поштенски код

ДДВ број

Шифра на земја

Шифра на јазик

Гаранција

Тип на гаранција

Даночен број на главен обврзник

Референтен број на гаранција

Референтен број на гаранција

Шифра за пристап

Износ на гаранција

Слика 12

Наименување – податоци за производ

Корисникот може да внесува онолку наименовања колку што е потребно со избирање на копчето „+“,

Некои од полињата се отворени и корисникот треба да ги пополни рачно,

Кога се внесуваат датуми, корисникот го користи копчето за календар

Главен дел на е-АД:

- шифра за акцизен производ се внесува од паѓачка листа
- шифра од комбинирана номенклатура (тарифна ознака) се внесува од паѓачка листа
- останатите податоци се внесуваат рачно. Кога се внесуваат дополнителни податоци, се внесува шифра за јазик МК со латинично писмо.(слика 13)

Вински производ:

- сите податоци се внесуваат од паѓачките листи, освен другите информации. Кога се внесуваат дополнителни податоци, се внесува шифра за јазик МК со латинично писмо.(слика 13)

Слика 13

Национален производ:

- шифрата на национален производ се внесува со пребарување на лупата од базата на референтни податоци, додека количината се внесува рачно (слика 14)

Слика 14

Пакување

Податокот „вид на колет“ се избира од паѓачката листа

Податокот „број на колет“ и дополнителните податоци се внесуваат рачно

Полето „претходни административни референци“ се пополнува само ако се поднесува е-АД после извршен увоз (се внесува MRN бројот од увозната декларација.

Во полето „информации за раздолжување“ се внесуваат податоци за бројот на наменување (пример 001,002, 003)

Во полето „количина од претходен документ“ се внесува количината од увозната декларација која се пренесува со е-АД

После успешна валидација, системот го регистрира новиот е-АД и истиот добива статус „поднесен“
Ако валидацијата на документот е неуспешна, тогаш системот го информира корисникот за грешките

Корисникот после регистрирањето на е-АД, може да ги прегледа податоците за движење, историјат за статус и да го испечати е-АД (слика 16)

Слика 16

2.4. Дејства кај примачот

Примачот на акцизни добра е овластен за следниве дејства:

- да испрати известување за прием
- да испрати известување или одбивање
- да поднесе објаснување за доцнење или испорака и
- да вчита или да прикаже прилози (слика 17)

Слика 17

Пријавување на прием на е-АД:

Во делот „основни податоци“, административниот референтен број е даден автоматски од системот.

Во групата на податоци „известување за прием – извоз“:

- датумот на приемот на акцизните стоки - се избира од копчето за календар,
- општиот заклучок за прием се бира од опаѓачката листа,
- доколку има дополнителни информации се внесуваат рачно.

Во полето национален производ, податокот се бира со пребарување на ист начин како и при поднесување на е-АД (слика 18)

>> Пријавување на прием на е-АД Провери Поднесување Печати ↩

▼ Основни податоци

Административна референтна шифра: 19МК90000000000000С10
Број на секвенца: 1
Одредишна испостава: МК009000 Централна Управа

Извештување за прием - извоз
Датум на пристигнување на акцизни производи:
Општ заклучок за прием: Ве молиме изберете
Дополнителни информации: Ве молиме изберете
(1) Приемот е прифатен и задоволувачки
(2) Приемот е прифатен иако е незадоволувачки
(3) Приемот е одбиен
(4) Приемот е делумно одбиен
Индикатор за јазик:

Национален производ
Шифра на национален производ:

Слика 18

Во делот „трговци“ се избира акцизниот број на примачот и местото на испорака (слика 19)

▼ Трговци (ЕО)

Примач
Идентификациски број на трговец: МК1А0000ВF001
Назив: Макпетрол
Улица: св.Кирил и Методиј
Број:
Град: Центар
Поштенски код: 1000
Шифра на земја:
Шифра на јазик: mk

Место на испорака - трговец
Идентификациски број на трговец: МК1А0000ВF231
Назив: Склад за алкохол Скопје
Улица: Скопска
Број: 22
Град: Скопје
Поштенски код: 1000
Шифра на земја:
Шифра на јазик: mk

Слика 19

Третиот дел од извештајот за прием се пополнува само ако се утврдени неправилности во поглед на утврден вишок/кусок. Тука може да се внесуваат онолку податоци колку што има наименувања во е-АД со притискање на копчето „+“. (слика 20)

▼ (Главен дел) Извештај за прием/извоз

Главен дел - Единствен референтен број на запис:
Индикатор на кусок или вишок: Ве молиме изберете
Надгледуван кусок или вишок:
Шифра на акцизен производ:
Одбиена количина:

Причина за незадоволително
Шифра на причина за незадоволително:
Дополнителни информации:
Индикатор за јазик:

Зачувај како нацрт ↩ ↗

Слика 20

Документот може да се зачува како нацрт и да се испечати.